

Биланс на успех
за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Приходи од камата	1,470,814	1,430,302
Расходи за камата	(607,585)	(627,650)
Нето-приходи/(расходи) од камата	863,229	802,652
Приходи од провизии и надомести	340,118	304,124
Расходи за провизии и надомести	(113,808)	(84,973)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	226,310	219,151
Нето-приходи од тргување	0	0
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	0	0
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	90,420	70,924
Останати приходи од дејноста	15,078	7,749
Удел во добивката на придружените друштва	0	0
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(216,483)	(246,608)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(9,783)	(1,971)
Трошоци за вработените	(287,291)	(277,692)
Амортизација	(71,382)	(60,591)
Останати расходи од дејноста	(348,329)	(355,269)
Удел во загубата на придружените друштва	0	0
Добивка/(загуба) пред оданочување	261,770	158,345
Данок од добивка	(29,523)	(4,849)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	232,247	153,496
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*	0	0
Добивка/(загуба) за финансиската година	232,247	153,496
Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа на*:		
акционерите на банката	0	0
малцинското учество	0	0
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)	529.54	349.98
разводната заработка по акција (во денари)	529.54	349.98

Биланс на состојба на ден 31.12.2014

Белешка	во илјади денари		
	тековна година 2014	претходна година 2013	
Актива			
Парични средства и парични еквиваленти	18	12,258,660	8,850,050
Средства за тргување	19	0	0
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	0	0
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	0	0
Кредити на и побарувања од банки	22.1	58	349,725
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	18,542,625	16,576,252
Вложувања во хартии од вредност	23	28,106	1,259,813
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24	0	0
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	0	0
Останати побарувања	25	84,424	72,353
Заложени средства	26	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	17,873	34,456
Нематеријални средства	28	48,385	42,933
Недвижности и опрема	29	794,858	836,947
Одложени даночни средства	30.2	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	0	0
Вкупна актива		31,774,990	28,022,529
Обврски			
Обврски за тргување	32	0	0
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	0	0
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	0	0
Депозити на банките	34.1	11,450	113,832
Депозити на други комитенти	34.2	23,075,463	19,516,440
Издадени должнички хартии од вредност	35	0	0
Обврски по кредити	36	5,362,566	5,299,674
Субординирани обврски	37	877,346	877,705
Посебна резерва и резервирања	38	46,860	24,982
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	25,197	1,685
Одложени даночни обврски	30.2	0	0
Останати обврски	39	159,428	204,074
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	0	0
Вкупно обврски		29,558,310	26,038,392
Капитал и резерви			
Запишан капитал	40	1,162,253	1,162,253
Премии од акции		127,228	127,228
Сопствени акции		0	0
Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти			
Други сопственички инструменти		0	0
Ревалоризациски резерви		1	(296)
Останати резерви		110,984	103,310
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)		816,214	591,642
Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката		2,216,680	1,984,137
Малцинско учество*		0	0
Вкупно капитал и резерви		2,216,680	1,984,137
Вкупно обврски и капитал и резерви		31,774,990	28,022,529
Потенцијални обврски	42	11,905,881	8,366,496
Потенцијални средства	42	0	0

**Извештај за паричниот тек
за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	261,770	158,345
Коригирана за: Малцинското учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	0	0
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	23,449	21,281
недвижности и опрема	47,933	39,310
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства		
продажба на недвижности и опрема	(5,920)	(1,981)
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	(2,130)	(841)
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	0	677
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	0	0
Приходи од камата	(1,470,814)	(1,430,302)
Расходи за камата	607,585	627,650
Нето-приходи од тргување	0	0
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста	236,116	289,032
ослободена исправка на вредноста	(19,633)	(42,424)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа		
дополнителни загуби поради оштетување	9,783	1,971
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Посебна резерва		
дополнителни резервирања	23,796	12,158
ослободени резервирања	(1,918)	(6,146)
Приходи од дивиденди	(4,050)	(3,332)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	0
Останати корекции	0	0
Наплатени камати	1,460,285	1,434,843
Платени камати	(624,512)	(616,209)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива (Зголемување)/намалување на деловната актива:	541,740	484,032
Средства за тргување	0	0
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	348,384	(149,643)
Кредити на и побарувања од други комитенти	(2,112,525)	(1,366,314)
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	(57,326)	3,044
Задолжителна резерва во странска валута	(63,130)	445,816
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни односи	0	0
Останати побарувања	8,015	(22,439)
Одложени даночни средства	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	0	0
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
Обврски за тргување	0	0
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	(99,891)	90,043
Депозити на други комитенти	3,556,533	(975,800)
Останати обврски	(46,698)	73,557
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	2,075,102	(1,417,704)
(Платен)/поврат на данок на добивка	(6,011)	(3,116)
Нето паричен тек од основната дејност	2,069,091	(1,420,820)

Белешка	во МКД илјади	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложување во хартии од вредност)	(709,083)	
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	1,937,032	(190,322)
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	0	0
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	0	0
(Набавка на нематеријални средства)	(42,217)	(27,082)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	13,316	13,667
(Набавка на недвижности и опрема)	(67,917)	(482,435)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	75,362	
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)		
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба		
(Останати одливи од инвестициската дејност)	0	0
Останати приливи од инвестициската дејност	4,050	3,332
Нето паричен тек од инвестициската дејност	1,210,543	(682,840)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)		
Приливи од издадените должнички хартии од вредност		
(Отплата на обврските по кредити)	(4,113,485)	(4,739,596)
Зголемување на обврските по кредити	4,193,363	6,080,208
(Отплата на издадените субординирани обврски)	(11,806)	(14,295)
Приливи од издадените субординирани обврски	11,388	383,453
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	0	0
(Откуп на сопствени акции)	0	0
Продадени сопствени акции	0	0
(Платени дивиденди)	0	0
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
Нето паричен тек од финансирањето	79,460	1,709,770
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	(640)	(173)
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	8,670	0
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	3,367,124	(394,063)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	7,828,909	8,222,972
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	11,196,033	7,828,909

**Извештај за сеопфатна добивка
за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Добивка/(загуба) за финансиската година	232,247	153,496
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)		
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба		
-нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	297	(78)
-реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатените побарувања	-	-
-ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството	-	-
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласифицирано во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		
-нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
-реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	17	-
Вкупно останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успехот	297	(78)
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	232,544	153,418
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на*:		
акционерите на банката	232,544	153,418
неконтролирано учество	-	-

Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Останато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот	0	0	0	0	(78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(78)	0	(78)
Вкупно сеопфатна добивка / (загуба) за финансиската година	0	0	0	0	(78)	0	0	0	0	0	0	0	0	153,496	0	153,418	0	153,418	
Трансакции со акционерите, поврзани во капиталот и резервите																			
Издадени акции во текот на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Издвојување за законска резерва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	0	0	0	(6,400)	0	0	0	0	0
Издвојување за останати резерви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Откуп на сопствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продадени сопствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други промени во капиталот и резервите - преднос од издвоени резерви за купување сопствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други промени во капиталот и резервите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансакции со акционерите, поврзани во капиталот и резервите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	0	0	0	(6,400)	0	0	0	0	0
На 31 декември 2013(претходна година) / На 1 јануари 2014 (тековна година)	1,162,253	127,228	0	0	(296)	0	0	0	0	103,310	0	0	0	591,642	0	1,984,137	0	1,984,137	
Сеопфатна добивка / (загуба) за финансиската година	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,247	0	232,247	0	232,247	
Добивка / (загуба) за финансиската година	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,247	0	232,247	0	232,247	
																0			0

Останати добивки / (загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех																	0		0
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	297
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во странско работење	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсни разлики од вложување во странско работење	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	297
Вкупно сеопфатна добивка / (загуба) за финансиската година	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	232,247	0	232,544	0	232,544	
Трансакции со акционерите, поврзани во капиталот и резервите																			
Издадени акции во текот на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Издвојување за законска резерва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,675	0	0	0	(7,675)	0	0	0	0	0
Издвојување за останати резерви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Откуп на сопствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продадени сопствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други промени во капиталот и резервите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансакции со акционерите, поврзани во капиталот и резервите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,675	0	0	0	(7,675)	0	0	0	0	0
На 31 декември 2014 (тековна година)	1,162,253	127,228	0	0	1	0	0	0	0	110,984	0	0	0	816,214	0	2,216,680	0	0	2,216,680

Коментар за остварените финансиски резултати на Охридска банка АД Скопје во периодот
јануари – декември 2014 година

Билансот на состојба на Охридска банка АД Скопје на крајот од 2014 година изнесува 31.775 милиони денари и забележа пораст од 3.752 милиони денари, или 13,4%, споредено со крајот на минатата година, односно реализација на планот од 107%.

Зголемувањето во анализираниот период е резултат на зголемувањето на депозитите на клиенти за 3.559 милиони денари, или 18,2%, и зголемено финансирање од меѓународните финансиски институции за 1.341 милиони денари, додека во истиот период извршена е отплата на средства користени од „Сосиете женерал“ во вкупен износ од 1.261 милиони денари.

Во вкупните извори на финансирање на Банката, депозитите на комитенти (физички и правни лица) се со најголемо учество од 72,6%, и во однос на крајот на претходната година се зголемени за 18,2%, или 7% повеќе од планираниот износ за декември 2014 година. Од аспект на рочната структура кај депозитите на клиенти, 56,7% се орочени депозити, депозитите по видување учествуваат со 36,9%, а ограничените депозити со 6,4%.

Кредитните линии од меѓународните финансиски институции имаат учество во вкупните обврски од 16,8%, во кое учество имаат кредитни линии од ЕИБ, ЕБРД, ЦЕБ, ИФЦ, МБПР и кредитни линии од СГ, со што реализираниот износ е во линија со планираното.

Субординираните обврски на крајот од 2014 година се во износ од 877 милиони денари, тие се непроменети во однос на минатата година и се согласно планираниот износ.

Акционерскиот капитал и резервите на Банката со 31.12.2014 достигнаа износ од 2.216,7 милиони денари и бележат пораст од 11,7% како резултат на зголемен износ на задржана добивка и зголемени резерви, што е согласно планот на Банката за јакнење на капиталната основа на Банката.

Расположливите извори на финансирање на страната на активата во најголем дел се алоцирани во комерцијални пласмани на клиенти кои учествуваат со 58,3%, и нивната нето-состојба, споредено со крајот на 2013 година, бележи пораст од 11,9%. Од аспект на рочната структура, 63,9% од кредитите се долгорочни, 27,3% се краткорочни, додека нефункционалните кредити учествуваат со 8%. Според секторот, 62% се кредити на компании, додека 38% се кредити одобрени на физички лица.

Вкупните бруто-кредити достигнаа ниво од 20.029 милиони денари, со што е надминат планираниот износ за декември 2014 за 2,2%, при што бруто-состојбата на кредити за физички лица е 461.4 милиони денари над планираното, односно 106,5% од планираното како резултат на повисоката реализација кај потрошувачките и станбените кредити, додека бруто-кредитите на фирми бележат остарување од 12.424 милиони денари, што е во линија со планираното.

Кај вложувањата во хартии од вредност, на крајот од декември 2014 година Банката нема вложувања во државни записи поради променетиот пристап за аукцирање со ориентација на државата кон издавање хартии од вредност на подолг рок.

Во структурата на ликвидните средства, благајничките записи учествуваат со 12,2%, 10,4% е учеството на готовината, 8,2% седумдневниот депозит во НБРМ, 7,7% учество на пласманите во банки.

Нивото и структурата на ликвидните средства во првото полугодие од 2014 година се одржува во согласност со ликвидносните потреби, валутната усогласеност на средствата и обврските, интерните акти, потребите за исполнување на просечното ниво на задолжителна резерва, како

и успешното менаџирање на поголемите одливи и плаќања на комитентите во текот на годината.

Кумулативниот реализиран финансиски резултат пред оданочување за периодот од 1.1-31.12 2014 год. изнесува 261.8 милиони денари, надминувајќи го планираниот за тековната година за 11,7%. Споредено со претходната, 2013 година, бруто-добивката е зголемена за 103.4 милиони денари, или 65,3%.

Нето-приходите од камати на крајот од 2014 год. изнесуваат 863.2 милиони денари и бележат пораст за 7,5% споредено со остварените нето-приходи од камати минатата година, со 92,2% реализација на планот за 2014. Приходите од камати се зголемени за 3%, во најголем дел како резултат на зголемените приходи по камати кај пласманите на клиенти поради влијанието на зголемената состојба, истовремено каматните трошоци бележат намалување за 3,2% како нето-резултат од намалените каматни трошоци за СГ финансирањето и депозитите на компаниите, додека во исто време трошоците по основ камати за депозитите од физички лица и финансирање од меѓународните финансиски институции поради зголемување на состојбата се зголемени.

Во анализираниот период, нето-приходите од провизии и надоместоци изнесуваат 226.3 милиони денари и во однос на 2013 година се зголемени за 7.2 милиони денари, или 3,3% со 80,3% реализација на планот. Приходите од провизии се зголемени на годишно ниво за 11,8%, трошоците за провизии и надоместоци се исто така зголемени, и тоа за 33,9%, износ во кој се вклучени надоместоците поврзани со отплата на кредитна линија, зголемени провизии поврзани со гаранции за средствата од меѓународните финансиски институции, зголемени провизии за картички и повисоки трошоци за провизии во домашниот платен промет.

Нето-приходите од курсни разлики изнесуваат 90.4 ммкд и се зголемени за 19.5 милиони денари, или 27,5% во споредба со истиот период минатата година, со реализација на планот од 106,4%. Во рамките на приходите од курсни разлики, влијание имаат реализираните ефекти од зголемениот број големи трансакции на клиенти на Банката.

Другите приходи се зголемени за 7,3 милиони денари, во кои е вклучена реализираната капитална добивка од продадени основни средства, продадени преземени средства за наплата на побарувања и приходи од дивиденда по основ капитални вложувања.

Вкупните оперативни трошоци во периодот јануари – декември, споредено со истиот период претходната година, се повисоки за 3% како резултат на зголемените трошоци за вработени, зголемена амортизација, зголемени трошоци за транспорт на пари, за картички, комуникации, спонзорства и друго. Тие претставуваат 96,7% од планираното.

Во 2014 година алоцирани се 9.8 милиони денари за исправка на вредноста на нефинансиските средства, 17.2 милиони денари резервации за оперативен ризик, 1.5 милиони денари ослободување резервации од правен ризик и 0.3 милиони денари ослободување резервации од оперативен ризик. Исправката на вредност на финансиските средства на нето-основа на крајот од 2014 год. изнесува 216.5 милиони денари, споредено со 2013 год. е намалена за 12,2%, и претставува околу 62% од планираното.

Промени во сметководствените политики и методи на вреднување. Во 2014 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

Исплатени дивиденди. Согласно Одлуката за употреба и распределување на остварената добивка на Охридска банка АД, донесена на седницата на Собранието на Банката, одржана на 15.4.2014 година, делот од добивката што останува како задржана нераспределена добивка не е расположлива за исплата на дивиденда на акционерите на Банката.

Вложувања или продажба на материјални средства (недвижности, постојки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30% од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи). Недвижностите и опремата, споредено со крајот на 2013 година, бележат намалување од 5%, што ја вклучува реализираната продажба на деловни објекти, како и зголемениот износ на пресметана амортизација.

Промени во кредитните задолжувања. Обврските по горенаведените кредитни линии на крајот од 2014 година изнесуваат 5.362 милиони денари, односно бележат зголемување за 1,2% и се во линија со планираните активности, што е резултат на зголеменото финансирање од меѓународните финансиски институции за 1.341 милиони денари, додека во истиот период извршена е отплата на средства користени од „Сосиете женерал“ во вкупен износ од 1.261 милиони денари.

Очекувања за претстојниот период. Оцените за растот на домашната економија при непроменети појдовни услови и задржување на претпоставките за понатамошна поддршка на растот преку странските и јавните инвестиции упатуваат на солидни остварувања и на засилување на економскиот раст во текот на 2015 година.

Банката во претстојниот период ќе ги преземе неопходните мерки и активности за реализирање на поставените стратешки и деловни цели со Развојниот план и Деловната политика. Банката останува насочена кон постигнување одржлив и профитабилен раст со освојување дополнително пазарно учество во пазарните сегменти коишто се сметаат за најквалитетни и најмалку ризични – крупни домашни и меѓународни претпријатија, добро позиционираниот дел на СМЕ-сегментот, ВИП клиенти-индивидуалци вработени на платен список во добротоечките претпријатија, вработени во јавната администрација. Имајќи ја предвид присутноста на значаен кредитен ризик, особено во СМЕ, и појавата на постојано зголемување на нефункционалните кредити во банкарскиот сектор, стопанското кредитирање ќе се врши во знак на претпазливост, темелна проценка, соодветно структурирање и избегнување прекумерен кредитен ризик.

Како поддршка за предвидените активности, предвидена е стратегија за развој којашто овозможува пораст на депозитниот потенцијал, кој ќе остане примарен извор во средина со строги ликвидносни и регулаторни барања.

Земајќи ги предвид целите за развој на Банката со цел да се обезбеди поддршка за комерцијален развој, важна компонента се депозитите од големи компании чие менаџирање е антиципирано во буџетот.

Со цел и понатака да се поддржуваат активностите, Банката, ќе го зголеми надворешното финансирање од Меѓународните финансиски институции.